

Легенда:

ЗНАК	ЗНАЧЕЊЕ
*	целосно усвоени наставните содржини, поими,
+	делумно усвоени наставни содржини, поими;
-	потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими

Тема: ПЕЕМЕ, СВРИМЕ И ИГРАМЕ

СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ																																					
Пее одреден број песни за деца и народни песни во опсег рела со правилен пејачки став и правилно дишење.																																					
Пее со другите во група со усогласено темпо, динамика и ритам.																																					
Ги препознава детските ритмички инструменти според бојата на звукот.																																					
Го следи ритамот при изведување бројалки и песни, произведувајќи звук со своерачно изработени тропалки, предмети и детски ритмички инструменти																																					
Правилно применува музички изразни компоненти (брзина, јачина, траење) при свирење на детски ритмички инструменти.																																					
Го следи ритамот со тропкање (по колената, рамењата, телото).																																					
Учествува во музички игри со пеење и свирење на детски ритмички инструменти.																																					
Го следи видот/карактерот на музиката со своите движења (оро, марш или валцер).																																					
Пее и се движи во соодветен ритам во музичките игри.																																					
Поврзува мелодија и ритам со движења.																																					
Креира кратки ритмички целини придружени со плескање, чекорење или разни видови детски ритмички инструменти.																																					
Создава едноставни кореографии со елементарни чекори и движења со изразен карактер (весел или тажен), соодветно на карактерот на музиката.																																					